



ЈАНИНА - МЕЦОВО

Јанина или Јанино — главен и најголем град во областа Епир, северозападна Грција.

Издигнат амфитеатрално на бреговите на езерото Памвотис, на надморска височина од 500 метри, градот Јанина во регионот Епир, во Грција, плени со природните убавини и историските споменици, кои се секогаш интересна понуда за туристите.

Туристите во Јанина може да уживаат во музејските поставки и продавници на сребро и злато во овој град, а на гурманите им се нуди голем избор на таверни и ресторани со богата понуда на храна - од локални специјалитети до современа грчка кујна. Тука се наоѓа Куќата на Матеј Хусеин, Отоманската џамија на Вели Паша и целиот тој историски простор во центарот на градот е една голема и уникатна атракција. Јанина отсекогаш била мултикултурна, каде заедно и сложено живееле и Христијаните, Муслиманите и припадници на Еврејската заедница...

Состанок на групата пред Спортска Сала во 05:00 часот и поаѓање за Јанина. Пристигнување и посета на Пештерата Перама, со **панорамско вовче** кое тргнува од центарот на градот и ве носи се до Пештерата, целосен нејзин разглед со водич и вклучена влезница. Потоа, се упатуваме кон центарот на градот, слободно време за прошетка низ градот, кафе и слично. Потоа се упатуваме кон Мецово, карактеристично планиско место, кое плени со својата автентичност и зачувана стара архитектура. Сликвито мало гратче кое е сместено на падините на планината Пиндос. Сликвито населба изградена на околу 1200 метри надм. висина, каде сите куќи се изградени во стил – камени ѕидови со кровови изградени од дрва. Според една легенда името го добило по Словенскиот назив Меци Ово или во превод село на мечки,... Слободни активности, прошетка низ Мецово, пауза за ручек... Во попладневните часови поаѓање за Битола. Пристигнување во вечерните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 1200 денари



линк од пештерата <http://www.spilaio-perama.gr/en/>

Цената вклучува:

- автобуски превоз на наведената релација
- разглед на Јанина
- посета на Пештерата, влезница, водич, како и превоз до неа со панорамско вовче
- посета на Мецово
- организација на аранжманот и пратител на групата

Цената не вклучува:

- патничко осигурување
- други факултативни посети

Напомена: За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници.
За овој програм важат Општите Услови на патување на СКТМ и Т.А Бела Роза.